

**ЕВРОПА АД Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за годината завршена на 31 декември 2022 година,  
со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2022 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 5
<b>БИЛАНС НА УСПЕХ</b>	6
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	7
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА</b>	8
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	9
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	10
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	11 - 35
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1 - Годишен извештај за работа</b>	
<b>Додаток 2 - Годишна сметка</b>	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Акционерите и Одборот на директори на ЕВРОПА АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЕВРОПА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорноста на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на ЕВРОПА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорноста на ревизорите*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.



Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### ***Основа за мислење со резерва***

Како што е наведено во белешката 17 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања расположливи за продажба во вкупен износ од 231.053 илјади денари, од кои вложувањата котирали на Македонската берза изнесуваат 202.441 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност во моментот на нивното купување на Македонската берза поради што постои неусогласеност со барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Стандардот бара вложувањата расположливи за продажба да се сведат на нивната пазарна цена на берзата на крајот на годината. Доколку се направи мерење на овие вложувања расположливи за продажба според пазарната цена на Македонската берза на датумот на извештајот на финансиската состојба истите би изнесувале 96.549 илјади денари. Поради тоа вложувањата расположливи за продажба котирали на Македонската берза се преценети за 105.892 илјади денари, а за истиот износ се преценети и резервите од вреднување на вложувањата расположливи за продажба во рамките на капиталот и резервите. Ревизијата изрази мислење со резерва за преценетост на вложувањата расположливи за продажба и на резервите од вреднување на вложувањата расположливи за продажба за износ од 94.411 илјади денари во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Како што е наведено во белешката 17 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во удели во трговско друштво во износ од 28.612 илјади денари. Друштвото нема направено проценка на објективната вредност на ова вложување. Доколку истата била направена, можеби би требало да се намали вредноста на овие вложувања и да се признаат расходи по основ на нивна исправка на вредност. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на претходно наведените вложувања расположливи за продажба во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

### ***Мислење со резерва***

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕВРОПА АД Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЕВРОПА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 31 март 2023 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија  
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ЕВРОПА АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	6	841.524	840.686
Приходи од употреба на сопствени производи, стоки и услуги		-	-
Останати оперативни приходи	7	7.648	7.422
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>849.172</b>	<b>848.108</b>
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	15.624	24.691
Трошоци за сировини и материјали	9	-394.269	-404.307
Трошоци за вработените	10	-186.529	-186.701
Амортизација	15	-36.524	-38.374
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		-10.819	-7.340
Останати оперативни расходи	11	-188.838	-168.766
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-816.979</b>	<b>-805.488</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>47.817</b>	<b>67.311</b>
Финансиски приходи	12	4.341	2.865
Финансиски расходи	12	-3.628	-2.146
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>48.530</b>	<b>68.030</b>
Данок на добивка	13	-6.611	-7.415
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>41.919</b>	<b>60.615</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	14	<b>182</b>	<b>264</b>

Одборот на директори на ЕВРОПА АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 13.03.2023 година

Генерален директор

Мариќа Карацова



Белешките содржани од страна 11 до 35 се составен дел на овие финансиски извештаи



ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка по оданочување		41.919	60.615
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<u>41.919</u>	<u>60.615</u>

Белешките содржани од страна 11 до 35 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА  
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
<b>СРЕДСТВА</b>			
Основни средства	15	321.159	309.534
Нематеријални средства		1.156	-
Аванси за материјални средства		9.357	8.317
Вложувања во подружници	16	37.850	37.850
Вложувања расположливи за продажба	17	231.053	231.053
Побарувања по долгорочни кредити	18	356	433
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>600.931</b>	<b>587.187</b>
Залихи	19	221.942	174.770
Побарувања од купувачи	20	151.807	167.052
Останати краткорочни побарувања	21	20.164	16.526
Краткорочни финансиски вложувања	22	58.419	-
Парични средства	23	28.552	146.091
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>480.884</b>	<b>504.439</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1.081.815</b>	<b>1.091.626</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Акционерски капитал		613.773	613.773
Сопствени акции		-69.623	-69.623
Законски резерви		107.326	107.326
Ревалоризациони резерви		4.036	4.036
Резерви за објективна вредност		-4.900	-4.900
Акумулирана добивка		293.827	279.447
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>944.439</b>	<b>930.059</b>
<b>Обврски по долгорочни кредити</b>	24	-	<b>6.109</b>
Обврски спрема добавувачи	25	94.666	117.800
Останати краткорочни обврски	26	36.584	27.319
Краткорочни финансиски обврски	27	6.126	10.339
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>137.376</b>	<b>155.458</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1.081.815</b>	<b>1.091.626</b>

Белешките содржани од страна 11 до 35 се составен  
дел на овие финансиски извештаи



## ЕВРОПА АД Скопје

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2022 година

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалор. резерви	Резерви за објективна вредност	Акумулир. добивка	ВКУПНО
<b>Состојба 01.01.2022</b>	613.773	-69.623	107.326	4.036	-4.900	279.447	930.059
<b>Сеопфатна добивка</b>							
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	-	41.919	41.919
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	-	41.919	41.919
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Продадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-11.502	-11.502
Распределено за награди	-	-	-	-	-	-16.036	-16.036
Распределено за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Заокружување	-	-	-	-	-	-1	-1
<b>Состојба 31.12.2022</b>	613.773	-69.623	107.326	4.036	-4.900	293.827	944.439

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалор. резерви	Резерви за објективна вредност	Акумулир. добивка	ВКУПНО
<b>Состојба 01.01.2021</b>	613.773	-69.623	107.326	4.036	-12.862	244.654	887.304
<b>Сеопфатна добивка</b>							
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	-	60.615	60.615
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	-	60.615	60.615
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Продадени хартии од вредност	-	-	-	-	7.962	-	7.962
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-13.802	-13.802
Распределено за награди	-	-	-	-	-	-13.215	-13.215
Прекнижување на неисплатена дивиденда	-	-	-	-	-	1.194	1.194
Распределено за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Заокружување	-	-	-	-	-	1	1
<b>Состојба 31.12.2021</b>	613.773	-69.623	107.326	4.036	-4.900	279.447	930.059

Белешките содржани од страна 11 до 35 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## ЕВРОПА АД Скопје

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Добивка по оданочување	41.919	60.615
Амортизација	36.524	38.374
Добивка / загуба, приходи од продажба и неотпишана вредност на основни средства	-1.398	116
Добивка / загуба од продажба на хартии од вредност	-	-4.479
Залихи	-47.172	-18.888
Побарувања од купувачи	15.245	-15.131
Останати краткорочни побарувања	-3.638	-6.710
Обврски спрема добавувачи	-23.134	16.472
Останати краткорочни обврски	9.222	10.089
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>27.568</b>	<b>80.458</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства	-48.282	-29.807
Аванси за материјални средства	-1.040	-7.136
Набавки на нематеријални средства	-1.156	-
Прилив од продадени основни средства	1.531	-
Прилив од побарувања по долгорочни кредити	77	83
Прилив од вложувања расположливи за продажба	-	1.623
Одлив / прилив од краткорочни финансиски средства	-58.419	5.693
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-107.289</b>	<b>-29.544</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив од долгорочни кредити	-6.109	-10.000
Одлив од краткорочни финансиски обврски	-4.213	-201
Исплатени дивиденди и награди	-27.496	-27.017
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-37.818</b>	<b>-37.218</b>
<b>НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>-117.539</b>	<b>13.696</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>146.091</b>	<b>132.395</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>28.552</b>	<b>146.091</b>

Белешките содржани од страна 11 до 35 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## **ЕВРОПА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. Друштвото за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА АД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритетна дејност на ЕВРОПА АД Скопје во Тековната состојба што ја издава Централниот регистар на Република Северна Македонија, според главната приходна шифра, е производство на какао, чоколади и кондиторски производи.

1.2. Акционерската главнина на ЕВРОПА АД Скопје се состои од 255.583 обични акции. На 31 декември 2022 година ЕВРОПА АД Скопје нема издадено приоритетни акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 евра.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ЕВРОПА АД Скопје на 31.12.2022 година се: Фершпед АД Скопје 21,77% (21,77% на 31.12.2021 година), Макошпед АД Скопје 19,90% (19,90% на 31.12.2021 година), АС Сењак ДООЕЛ Кичево 18,05% (18,05% на 31.12.2021 година), Мила Левентик 8,68% (8,68% на 31.12.2021 година) и Есамедин Хасани 6,25% (6,25% на 31.12.2021 година).

ЕВРОПА АД Скопје на 31.12.2022 година има откупено 25.549 обични акции или 9,996% од акционерската главнина (25.549 обични акции или 9,996% на 31.12.2021 година).

1.3. На 31.12.2022 година бројот на вработените во ЕВРОПА АД Скопје изнесуваше 399 лица. На 31.12.2021 година бројот на вработените изнесуваше 458 лица.

1.4 Седиштето на друштвото е на ул. “808” бр. 8, Скопје.

#### **2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

##### **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на ЕВРОПА АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.



## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

#### 2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

#### 2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

#### 2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и за други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за оценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

### 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

#### 3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

#### 3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### 3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во билансот на успех како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

#### 3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

#### 3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

#### 3.7. Амортизација

Набавната, односно ревалоризираната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.



## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ЕВРОПА АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	15%
Компјутерска опрема со софтвер	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

#### 3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

#### 3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата



## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во подружниците во мнозинска сопственост се евидентирани според набавната вредност.

#### 3.10. Залихи

Залихите на материјали, резервни делови и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Залихите на готови производи и производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, трошоците за плати и надоместоци на вработените во производството и производните режиски трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

#### 3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценка на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, стечај или ликвидација на купувачите.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

#### 3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизните сметки во деловните банки, денарска и девизна благајна.

#### 3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиска состојба.

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

#### 3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

##### Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

##### Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка по оданочување. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

#### 3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.16. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на извештајот за финансиска состојба се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

**3.17. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

**3.18. Користи за вработените**

**Придонеси за вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

**Обврски при пензионирање**

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.19. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

**3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

**4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

**4.1. Пазарен ризик**

**Ризик од промени на девизниот курс**

ЕВРОПА АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

**Ризик од промени на цените**

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 4.2. Кредитен ризик

ЕВРОПА АД Скопје е изложена на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

#### 4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ЕВРОПА АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

#### 4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

#### 4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ЕВРОПА АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

#### 4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.



**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**5.1. Ризик од финансирање**

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

**Показател на кредитна задолженост**

<b>во илјади денари</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Обврски по кредити и позајмици	6.126	16.448
Парични средства	-28.552	-146.091
Нето обврски по кредити	-22.426	-129.643
Капитал и резерви	944.439	930.059
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

На 31.12.2022 и 31.12.2021 година ЕВРОПА АД Скопје не е нето кредитно задолжено друштво поради тоа што паричните средства се поголеми од обврските по кредити и позајмици.

**5.2. Ризик од промена на девизните курсеви**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната:

<b>во илјади денари</b>	<b>Средства</b>		<b>Обврски</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ЕУР	147.078	218.217	15.727	40.730
ГБП	1.347	-	-	-
УСД	11.639	7.753	297	-
	<b>160.064</b>	<b>225.970</b>	<b>16.024</b>	<b>40.730</b>



**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**Сензитивна анализа**

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	13.135	17.749	-13.135	-17.749
АУД	135	-	-135	-
УСД	1.134	775	-1.134	-775
	<b>14.404</b>	<b>18.524</b>	<b>-14.404</b>	<b>-18.524</b>

**5.3. Ризик од промена на каматните стапки**

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	2022	2021
<b>Финансиски средства</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	28.552	146.091
Побарувања од купувачи	151.807	167.052
Останати побарувања	9.344	15.932
Побарувања за позајмици	-	-
Вложувања расположливи за продажба	231.053	231.053
	<b>420.756</b>	<b>560.128</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Парични средства	-	-
Побарувања за позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Депозити во банки	58.419	-
	<b>58.419</b>	-
	<b>479.175</b>	<b>560.128</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски спрема добавувачи	94.666	117.800
Долгорочни обврски спрема добавувачи	-	-
Останати тековни обврски	33.504	15.197
<b>Вкупно</b>	<b>128.170</b>	<b>132.997</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Обврски по кредити	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Обврски по кредити	6.126	16.448
	<b>6.126</b>	<b>16.448</b>
	<b>134.296</b>	<b>149.445</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени позајмици и депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	2.605	2.616	905	-	6.126
Обврски спрема добавувачи	94.666	-	-	-	94.666
Останати обврски	33.504	-	-	-	33.504
	<b>130.775</b>	<b>2.616</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>134.296</b>

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	2.570	2.579	5.190	6.109	16.448
Обврски спрема добавувачи	117.800	-	-	-	117.800
Останати обврски	15.197	-	-	-	15.197
	<b>135.567</b>	<b>2.579</b>	<b>5.190</b>	<b>6.109</b>	<b>149.445</b>



## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

**31.12.2022 година**

во илјади денари	недосп. и до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	28.552	-	-	-	28.552
Побарувања од купувачи	136.910	14.895	2	-	151.807
Останати побарувања	9.344	-	-	-	9.344
Побарувања за позајмици	-	-	-	-	0
Депозити во банка	58.419	-	-	-	58.419
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	231.053	231.053
	<b>233.225</b>	<b>14.895</b>	<b>2</b>	<b>231.053</b>	<b>479.175</b>

**31.12.2021 година**

во илјади денари	недосп. и до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	146.091	-	-	-	146.091
Побарувања од купувачи	166.798	3	242	9	167.052
Останати побарувања	15.932	-	-	-	15.932
Побарувања за позајмици	-	-	-	-	0
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	231.053	231.053
	<b>328.821</b>	<b>3</b>	<b>242</b>	<b>231.062</b>	<b>560.128</b>

#### 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на производи и стоки на домаш. пазар	371.401	379.603
Приходи од продажба на производи на странски пазар	468.706	458.178
Останати приходи од продажба на домашен пазар	1.417	2.905
<b>Вкупно</b>	<b>841.524</b>	<b>840.686</b>

Во 2022 година износите за дадени работи содржани во излезните фактури се прикажани како намалување на приходите, а во 2021 година истите беа прикажани како расходи за дадени работи. Ефектот од оваа промена во евидентирањето на дадените работи има влијание врз помал пораст на приходите од продажба за 4,3% во 2022 година во однос на 2021 година.

**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка од продажба на основни средства	1.531	-
Приходи од вишоци	914	162
Приходи од надомест на штети	158	13
Добивка од продажба на вложувања располож. за продажба	-	4.479
Приходи од субвенции	2.890	303
Останато	2.155	2.465
<b>Вкупно</b>	<b><u>7.648</u></b>	<b><u>7.422</u></b>

**8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Состојба на почетокот на годината	60.680	36.214
Состојба на крајот на годината	76.304	60.905
<b>Промена на вредноста на залихите</b>	<b><u>15.624</u></b>	<b><u>24.691</u></b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени сировини и материјали	388.043	396.876
Потрошени резервни делови	3.810	3.747
Отпис на ситен инвентар	2.416	3.684
<b>Вкупно</b>	<b><u>394.269</u></b>	<b><u>404.307</u></b>

**10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	164.308	164.430
Други надоместоци и трошоци за вработените	22.221	22.271
<b>Вкупно</b>	<b><u>186.529</u></b>	<b><u>186.701</u></b>



## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошена енергија	90.524	32.412
Трошоци за превоз, телефонски и поштенски услуги	1.145	994
Надворешни услуги за изработка на производи	13.296	13.239
Услуги за одржување и заштита	5.533	5.768
Наемнини	5.337	4.401
Комунални услуги	8.564	10.365
Трошоци за реклама, пропаганда и маркетинг	9.140	23.060
Трошоци за репрезентација, спонзорства и донации	1.509	3.847
Банкарски услуги и платен промет	1.875	1.725
Даноци независни од финансискиот резултат	2.208	2.624
Надоместоци за одборот на директори	18.436	2.380
Расходи за годишни одобренја и работи	25.715	61.929
Трошоци за клишеа	386	869
Премии за осигурување	631	524
Останати оперативни расходи	<u>4.539</u>	<u>4.629</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>188.838</u></b>	<b><u>168.766</u></b>

Во 2022 година износите за дадени работи содржани во излезните фактури се прикажани како намалување на приходите, а во 2021 година истите беа прикажани како расходи за дадени работи. Ефектот од оваа промена во евидентирањето на дадените работи има влијание врз помал пораст на останатите оперативни расходи за 21,4% во 2022 година во однос на 2021 година.

#### 12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од камати	811	476
Позитивни курсни разлики	2.568	1.427
Приходи од вложувања	962	962
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b><u>4.341</u></b>	<b><u>2.865</u></b>
Расходи за камати	-356	-391
Негативни курсни разлики	-3.272	-1.545
Останати финансиски расходи	-	-210
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b><u>-3.628</u></b>	<b><u>-2.146</u></b>
<b>Нето финансиски приходи / расходи</b>	<b><u>713</u></b>	<b><u>719</u></b>

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари

	2022	2021
Добивка пред оданочување	48.530	68.030
Даночно непризнаени расходи	19.384	7.082
Даночна основа	67.914	75.112
Намалување на даночната основа	-962	-962
Даночна основа по намалување	66.952	74.150
Данок на добивка по стапка од 10%	6.695	7.415
Намалување на пресметаниот данок	-84	-
Данок на добивка по намалување	6.611	7.415
Ефективна даночна стапка	13,62%	10,90%

#### 14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022	2021
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	41.919	60.615
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	230.034	230.034
Основна заработувачка по акција во денари	182	264

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што ЕВРОПА АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ЕВРОПА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

#### 15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:



**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2022</b>	864	368.676	941.710	-	1.311.250
Нови набавки	7.554	2.966	37.762	-	48.282
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-345	-5.406	-	-5.751
<b>Состојба 31.12.2022</b>	<b>8.418</b>	<b>371.297</b>	<b>974.066</b>	<b>-</b>	<b>1.353.781</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2022</b>	-	284.795	716.921	-	1.001.716
Амортизација	-	7.513	29.011	-	36.524
Расходување и продажба	-	-219	-5.399	-	-5.618
<b>Состојба 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>292.089</b>	<b>740.533</b>	<b>-</b>	<b>1.032.622</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022</b>	<b>8.418</b>	<b>79.208</b>	<b>233.533</b>	<b>-</b>	<b>321.159</b>

2021 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2021</b>	864	368.126	923.784	-	1.292.774
Нови набавки	-	550	29.257	-	29.807
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-11.331	-	-11.331
<b>Состојба 31.12.2021</b>	<b>864</b>	<b>368.676</b>	<b>941.710</b>	<b>-</b>	<b>1.311.250</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2021</b>	-	275.883	698.674	-	974.557
Амортизација	-	8.912	29.462	-	38.374
Расходување и продажба	-	-	-11.215	-	-11.215
<b>Состојба 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>284.795</b>	<b>716.921</b>	<b>-</b>	<b>1.001.716</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021</b>	<b>864</b>	<b>83.881</b>	<b>224.789</b>	<b>-</b>	<b>309.534</b>

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за одобрени кредити и гаранции од банки ЕВРОПА АД Скопје под хипотека има ставено административна управна зграда, дел од производните капацитети, други помошни објекти, гаража и продавница, сите се наоѓаат на една катастарска парцела во Општина Гази Баба во Скопје. Вкупната површина на заложените градежни објекти изнесува 9.792 метри квадратни.

#### 16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2022	2021
ЕВРОПАК 2012 ДОО Скопје	37.850	37.850
Останати	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>

#### 17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент супер котација	-	-
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација	201.562	201.562
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна коџац.	879	879
Вложувања во акции на некотирачки друштва со кои се тргува на Македонска берза на слободен пазар	-	-
Вложувања во удели на трговски друштва	28.612	28.612
<b>Вкупно</b>	<b>231.053</b>	<b>231.053</b>



**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**18. ПОБАРУВАЊА ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Долгорочни станбени кредити	356	433
Долгорочни кредити на добавувачи	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><u>356</u></u>	<u><u>433</u></u>

**19. ЗАЛИХИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Суровини и материјали	136.288	104.411
Резервни делови и ситен инвентар	8.231	8.486
Производство во тек	27.303	20.382
Готови производи	49.046	40.298
Производи во продавници	-	-
Трговски стоки	1.074	1.193
<b>Вкупно</b>	<u><u>221.942</u></u>	<u><u>174.770</u></u>

**20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи во земјата	83.126	86.001
Побарувања од купувачи во странство	68.681	81.051
<b>Вкупно побарувања од купувачи - бруто</b>	<u>151.807</u>	<u>167.052</u>
Минус: исправка на вредност	-	-
<b>Вкупно побарувања од купувачи - нето</b>	<u><u>151.807</u></u>	<u><u>167.052</u></u>

**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	7.263	15.352
Побарувања за данок на добивка	1.436	170
Побарувања од вработените	4	116
Побарувања за дадени аванси	10.427	131
Однапред платени трошоци	394	463
Останато	640	294
<b>Вкупно</b>	<b><u>20.164</u></b>	<b><u>16.526</u></b>

**22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Краткорочни позајмици на поврзани субјекти	-	-
Краткорочни позајмици на неповрзани субјекти	-	-
Орочени депозити над 3 месеци до 1 година	58.419	-
	<b><u>58.419</u></b>	<b><u>0</u></b>
Минус: исправка на вредност	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>58.419</u></b>	<b><u>0</u></b>

**23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметки	4.745	1.957
Благајна	107	97
Девизни сметки	23.700	144.034
Останати парични средства	-	3
<b>Вкупно</b>	<b><u>28.552</u></b>	<b><u>146.091</u></b>

**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
НЛБ банка АД Скопје	-	-
Халк банка АД Скопје	6.126	16.448
Останати	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>6.126</u></b>	<b><u>16.448</u></b>
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-6.126	-10.339
<b>Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една година</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.109</u></b>

На 31.12.2022 и 31.12.2021 година обврските по кредити се девизни, а каматната стапка е фиксна и изнесува 1,6%.

Планот за отплата на главнината на долгорочните кредити на 31 декември 2022 година е како што следи:

година	во ЕВРА	во илјади денари
2023	99.123,77	6.126
2024	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>99.123,77</u></b>	<b><u>6.126</u></b>

**25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	85.948	105.036
Обврски спрема добавувачи во странство	8.718	12.764
Обврски за нефактурирани стоки и услуги	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>94.666</u></b>	<b><u>117.800</u></b>



**ЕВРОПА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	16.285	14.082
Обврски за неисплатена дивиденда	686	646
Обврски спрема членовите на органот на управување	16.216	180
Обврски за примени аванси	1.269	11.589
Пресметани трошоци и однапред наплатени приходи	1.811	533
Останато	<u>317</u>	<u>289</u>
<b>Вкупно</b>	<u><b>36.584</b></u>	<u><b>27.319</b></u>

**27. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
<b>Обврски по краткорочни кредити и позајмици</b>		
НЛБ банка АД Скопје	-	-
Халк банка АД Скопје	-	-
Позајмици од небанкарски субјекти	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Тековна доспеаност на долгорочни кредити</b>	<b>6.126</b>	<b>10.339</b>
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<u><b>6.126</b></u>	<u><b>10.339</b></u>

**28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

<b>во денари</b>	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

## ЕВРОПА АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 29. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ЕВРОПА АД Скопје и неговите поврзани субјекти, подружницата Европак 2012 ДОО Скопје и акционерот со значајно учество ФЕРШПЕД АД Скопје.

во илјади денари	2022	2021
<b>Побарувања од продажби на производи, стоки и услуги</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	15	1
- Фершпед АД Скопје	778	1.325
	<b>793</b>	<b>1.326</b>
<b>Обврски за набавки на производи, стоки и услуги</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	6.719	4.707
- Фершпед АД Скопје	3.099	1.341
	<b>9.818</b>	<b>6.048</b>
<b>Продажби на производи, стоки и услуги</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	16	-
- Фершпед АД Скопје	2.014	1.716
	<b>2.030</b>	<b>1.716</b>
<b>Набавки на производи, стоки и услуги</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	13.244	13.174
- Фершпед АД Скопје	21.608	11.843
	<b>34.852</b>	<b>25.017</b>
<b>Побарувања за позајмици и камати</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	-	-
- Фершпед АД Скопје	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обврски за позајмици и камати</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	115	-
- Фершпед АД Скопје	-	-
	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>Приходи од камати</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	-	-
- Фершпед АД Скопје	25	-
	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>Расходи за камати</b>		
- Европак 2012 ДОО Скопје	115	-
- Фершпед АД Скопје	-	-
	<b>115</b>	<b>0</b>

## **ЕВРОПА АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Собранието на акционери на ЕВРОПА АД Скопје на 6 декември 2022 година донесе Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна ФЕРШПЕД АД Скопје. Заради постоење на взамен интерес за деловна соработка во рамки на редовното работење, предмет на зделката се купување, продавање на материјали и стоки, аванси, гаранции, земање и давање на краткорочни парични позајмици, шпедитерски услуги, организација на транспорт, организирана исхрана и користење на други услуги по пазарни услови за слични видови на зделки. За Одлуката гласаа само акционерите кои немаат интерес во зделката. Со Одлуката е одобрено ЕВРОПА АД Скопје да склучува здели со ФЕРШПЕД АД Скопје во вкупен износ до 101.550 илјади денари, а до одржување на наредното собрание на акционери кое е планирано да се одржи во средината на месец мај 2023 година.

#### **30. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Со состојба 31.12.2022 година против ЕВРОПА АД Скопје не се покренати судски постапки од кои што може да произлезат материјално значајни потенцијални обврски. Судски постапки со материјално значајни износи не беа покренати против Друштвото со состојба 31.12.2021 година.

На 31.12.2022 година ЕВРОПА АД Скопје има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 9.500 илјади денари (6.000 илјади денари на 31.12.2021 година).

#### **31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД**

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.